



Проектот е финансиран од  
Европската Унија



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Проектот го спроведува  
ФАО

**Проект: „Воведување на национална програма за консолидација на земјиште“ (MAINLAND)  
Договор бр. 2016/382315  
Повик бр. 1/GCP/MCD/002/EC/2019  
за изразување на интерес за учество во консолидација на земјоделско земјиште**

Почитувани,

Проектот финансиран од Европската Унија „Воведување на национална програма за консолидација на земјиште“ (MAINLAND) што го спроведуваат Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите Нации (ФАО) и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) ги поканува сите групи сопственици на земјоделско земјиште да учествуваат на јавниот Повик за изразување на интерес за учество во консолидација на земјоделско земјиште.

Право на учество имаат групи на сопственици на земјоделско земјиште чиешто земјиште се наоѓа на иста територија (во едно или повеќе села, или во дел од село/микро-локација, кои претставуваат делови од една или неколку соседни катастарски општини).

За да изразат интерес за учество на Повикот, сопствениците на земјиште треба да достават пополнет и потпишан Образец за изразување на интерес.

Печатени примероци од упатството и образецот за изразување интерес за учество во консолидација на земјоделско земјиште може да се најдат во:

- Проектната канцеларија што се наоѓа во просториите на МЗШВ во Скопје (канцеларија бр. 211), адреса: Аминта Трети 2, 1000 Скопје
- Секторот за консолидација на земјоделско земјиште, размена и идентификација на земјишни парцели, МЗШВ, адреса: Аминта Трети 2, 1000 Скопје
- Подрачните единици на МЗШВ (Прилог 2: Контакт-листа на подрачните единици на МЗШВ)
- Подрачните единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ) (Прилог 3: Контакт-листа на подрачните единици на АПРЗ)

Упатството и образецот за изразување интерес може да се преземат во електронски формат на следниве линкови:

- [www.fao.org/fileadmin/user\\_upload/faoweb/FAO-and-MAFWE/Call-for-expression-of-interest-LC-MK.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/FAO-and-MAFWE/Call-for-expression-of-interest-LC-MK.pdf)
- [www.fao.org/fileadmin/user\\_upload/faoweb/FAO-and-MAFWE/Expression-of-interest-LC-Form-MK.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/FAO-and-MAFWE/Expression-of-interest-LC-Form-MK.pdf)
- <http://www.mzsv.gov.mk/Events.aspx?IdRoot=1&IdLanguage=1&News=537>
- [https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/area/jobs-funds\\_en](https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/area/jobs-funds_en)

Изјавите за интерес може да се достават директно во подрачните единици на МЗШВ, по пошта или скенирани преку е-пошта, со назнака „За Повикот бр. 1/GCP/MCD/002/EC/2019“.

Рокот за доставување на изјавите за интерес е 1 Јули 2019 година до 16:00 часот (во случај да се испратени по пошта, ќе бидат земени предвид датумот и времето наведени во поштенскиот печат). Секоја изјава за интерес доставена по истекот на крајниот рок нема да биде разгледана.

Бр. 1/GCP/MCD/002/EC/2019  
Скопје, 12.06.2019 г.

Вилма Даугалиене  
Главен технички советник



Република Северна Македонија  
Министерство за земјоделство,  
шумарство и водостопанство



Проектот е финансиран од  
Европската Унија



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Проектот го спроведува  
ФАО

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

### СОДРЖИНА

1	ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ И ГЛАВНИ УСЛОВИ.....	3
2	ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА ЗА ИНТЕРЕС .....	6
3	ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИТЕ ПОДРАЧЈА .....	7
4	ПРОВИЗОРНА ВРЕМЕНСКА РАМКА .....	9
	ПРИЛОГ 1. ИЗЈАВА ЗА ИНТЕРЕС ЗА УЧЕСТВО ВО КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ .....	10
	ПРИЛОГ 2. КОНТАКТ ЛИСТА НА ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ НА МЗШВ.....	13
	ПРИЛОГ 3. КОНТАКТ ЛИСТА НА ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ НА АПРЗ.....	14
	ПРИЛОГ 4. ПРАШАЛНИК ЗА СОБИРАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ОД ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ.....	15





Проектот е финансиран од  
Европската Унија



Проектот го спроведува  
ФАО

## 1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ И ГЛАВНИ УСЛОВИ

### 1.1 Вовед

Во овој документ се содржи упатство наменето за сопствениците на земјиште кои се заинтересирани за јавниот Повик за изразување на интерес за учество во консолидација на земјоделско земјиште бр. 1/GCP/MCD/002/EC/2019.

### 1.2 Објавувач на повикот

Објавувач на повикот е проектот финансиран од Европската Унија „Воведување на национална програма за консолидација на земјиште“ (MAINLAND) спроведуван од ФАО, чијашто канцеларија се наоѓа на: Аминта Трети 2, 1000 Скопје; телефонски број: +389 2 3134 477 (локал 708); е-пошта: [FAO-MK@fao.org](mailto:FAO-MK@fao.org); интернет страница: [www.fao.org/in-action/mainstreaming-national-land-consolidation-programme/mk/](http://www.fao.org/in-action/mainstreaming-national-land-consolidation-programme/mk/)

### 1.3 Предмет на повикот

Предмет на повикот е да се поканат сите заинтересирани сопственици на земјиште да изразат интерес за учество во консолидација на земјоделско земјиште.

Врз основа на добиените изјави за интерес и во согласност со постапката прикажана подолу во подглавје 3, ќе бидат избрани проектни подрачја со најголем потенцијал за консолидација на земјиште.

Избраните консолидациони подрачја ќе бидат предмет на физибилити студии за оцена на изводливоста за спроведување на консолидација на земјиште. Во случај на позитивни препораки од физибилити студиите, проектните области ќе бидат исто така предмет на понатамошна поддршка за спроведување на консолидација на земјиште. Сите трошоци поврзани со имплементација на проектите за консолидација на земјиште ќе бидат покриени од проектот MAINLAND или пак ќе се финансираат преку достапните национални програми за поддршка.

### 1.4 Кој може да поднесе изјава за интерес за проект за консолидација на земјоделско земјиште

Право да поднесат изјава за интерес имаат групи на сопственици на земјоделско земјиште чиешто земјиште се наоѓа на иста територија (во едно или повеќе села, или во дел од село/микро-локација, кои претставуваат делови од една или неколку соседни катастарски општини). Сопственик на земјиште е физичко или правно лице кое има потврдено право на сопственост врз земјоделско земјиште<sup>1</sup> по основ на договор, судска одлука или одлука на државна институција.

### 1.5 Кои локации се погодни за консолидација на земјоделско земјиште

При одлучувањето дали да изразат интерес, заинтересираните групи сопственици на земјиште треба да ги земат предвид следниве фактори како карактеристика на потенцијалните површини за консолидација на земјиште:

<sup>1</sup> Земјоделско земјиште, согласно Законот за земјоделско земјиште, се однесува на ниви, обработливо земјиште, градини, овоштарници, лозја, маслинарници, други долгогодишни насади, ливади, пасишта, мочуришта, трстици, рибници, како и друго земјиште кое се користи или не се користи (несоодветно за обработка), а кое со примена на агротехнички и агромелиоративни и хидромелиоративни мерки може да се оспособи за земјоделско производство.





Проектот е финансиран од  
Европската Унија



Проектот го спроведува  
ФАО

- *Сопственост на земјоделското земјиште* – земјоделското земјиште во приватна сопственост треба да биде доминантно, во споредба со земјиштето во државна сопственост;
- *Степен на фрагментираност* – Голем број на парцели, со неправилна форма, по сопственик на земјоделско земјиште;
- *Особености на теренот и почвата* – предложеното консолидационо подрачје треба да има што е можно помалку разновидна конфигурација на теренот (пр. рамен терен) и поизедначен квалитет на почвата (пр. иста катастарска класа);
- *Процент на земјоделско земјиште упишано во Катастарот на недвижности* – колку што е можно повеќе земјишни парцели во предложеното консолидационо подрачје упишани во Катастарот на недвижности;
- *Застапеност на повеќегодишни култури* – предложеното консолидационо подрачје треба да има што е можно помала застапеност на повеќегодишни култури;
- *Присуство на неподвижни објекти во предложеното консолидационо подрачје (според Катастарот на недвижности, како и според ситуацијата на терен)* – предложеното консолидационо подрачје треба да има што е можно помалку неподвижни објекти;
- *Обработливо земјиште* – предложеното консолидационо подрачје треба да опфаќа колку што е можно повеќе обработливо и обработено земјиште;

Врз основа на факторите наведени погоре, разработени се и индикативни критериуми за избор, и истите се прикажани подолу, во подглавје 1.6.

## **1.6 Подобност и индикативни критериуми за избор**

### **1.6.1 Критериуми за подобност**

Имено, оние изјави за интерес каде што помалку од 90% од земјишните парцели се упишани во Катастарот на недвижности (од вкупната површина за која се изразува интересот за консолидација на земјиште) ќе бидат елиминирани. Потребните информации за степенот на упис на земјиштето ќе ги обезбеди МЗШВ од Агенцијата за катастар на недвижности, за сите примени Изјави за интерес.



Проектот е финансиран од  
Европската Унија

Проектот го спроведува  
ФАО

### 1.6.2 Индикативни критериуми за избор

Во следнава табела се прикажани индикативните критериуми за избор според кои ќе се бодуваат доставените изјави за интерес.

Бр	Критериум	Показател Бодување (Максимум – минимум)	Макс.-Мин. Бодови
1	Степен на фрагментираност на земјиштето во предложеното консолидационо подрачје	Број на земјишни парцели по сопственик <ul style="list-style-type: none"> <li>Многу фрагментирано – над 5 земјишни парцели по сопственик на земјоделско земјиште</li> <li>Умерено фрагментирано – од 3 до 5 земјишни парцели по сопственик</li> <li>Малку фрагментирано – до 3 земјишни парцели по сопственик</li> </ul>	35 – 10
2	Особености на теренот и почвата	Наклонетост на теренот, разновидност на конфигурацијата на теренот и квалитетот на почвата <ul style="list-style-type: none"> <li>Рамен терен и прилично еднообразен квалитет на почвата</li> <li>Слабо ридски терен со неколку вида на квалитет на почвата</li> <li>Планинско подрачје со поголем број видови на квалитет на почвата</li> </ul>	15 – 5
3	Процент на земјоделско земјиште упишано во Катастарот на недвижности	Земјоделско земјиште упишано во Катастарот на недвижности како процент од вкупното предложено консолидационо подрачје <ul style="list-style-type: none"> <li>Над 97% од земјишните парцели во предложено консолидационо подрачје се упишани во Катастарот на недвижности</li> <li>90-97%</li> </ul>	10 – 3
4	Застапеност на повеќегодишни култури	Сразмер = површина под повеќегодишни култури / предложено консолидационо подрачје <ul style="list-style-type: none"> <li>Помалку од 10% од земјиштето е под повеќегодишни насади</li> <li>Уделот на површина под повеќегодишни култури е помеѓу 10-30% во предложеното консолидационо подрачје</li> <li>Уделот на површина под повеќегодишни култури е над 30% во предложеното консолидационо подрачје</li> </ul>	10 – 2
5	Присуство на недвижни објекти во предложеното консолидационо подрачје	Број на недвижни објекти и нивната вкупна површина <ul style="list-style-type: none"> <li>Над 3 недвижни објекти или помалку од 0,1 ha земјиште е под недвижни објекти</li> <li>3-10 недвижни објекти или помалку од 0,3 ha вкупно</li> <li>Повеќе од 10 недвижни објекти или над 0,3 ha вкупно</li> </ul>	10 – 2
6	Обработливо земјиште	Сразмер = површина на обработливо земјиште / предложено консолидационо подрачје <ul style="list-style-type: none"> <li>Над 90% од земјиштето е обработливо</li> <li>Учеството на обработливо земјиште во вкупното предложено консолидационо подрачје е помеѓу 70-90%</li> <li>Учеството на обработливо земјиште во вкупното предложено консолидационо подрачје е под 70%</li> </ul>	20 – 3
		<b>Максимум поени</b>	<b>100</b>
		<b>Минимум поени</b>	<b>25</b>



Проектот е финансиран од  
Европската Унија



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Проектот го спроведува  
ФАО

Се очекува изборот на консолидационите подрачја да се заврши и резултатите да се објават кон крајот на јули 2019 година.

## 2 ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА ЗА ИНТЕРЕС

### 2.1 Содржина на изјавата за интерес

Заинтересираните сопственици на земјиште задолжително мора да го користат и пополнат образецот пропишан во овој повик (Прилог 1), исто така достапна во електронска верзија.

Бројот на сопственици на земјиште што ќе се потпишат во изјавата за интерес не е ограничен.

Еден сопственик на земјиште може да се потпише на една или повеќе изјави за интерес, во случај неговото или нејзиното земјиште да се наоѓа во различни области.

### 2.2 Достапна поддршка за подготовка на изјавите за интерес

Во текот на подготовката на изјавите за интерес, заинтересираните сопственици на земјиште може да добијат поддршка од:

- **Проектот „Воведување на национална програма за консолидација на земјиште“ (MAINLAND)**  
Ул. Аминта Трети 2 (канцеларија бр. 211), 1000 Скопје  
Тел.: +389 2 3134 477 (локал 708)  
Е-пошта: [FAO-MK@fao.org](mailto:FAO-MK@fao.org)
- **Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство**  
Сектор за консолидација на земјоделско земјиште, размена и идентификација на земјишни парцели  
Ул. Аминта Трети 2, 1000 Скопје  
Тел.: +389 2 3134 477 (локал 109,110,111)  
Е-пошта: [info@mzsv.gov.mk](mailto:info@mzsv.gov.mk), [kiril.georgievski@mzsv.gov.mk](mailto:kiril.georgievski@mzsv.gov.mk)
- **Подрачни единици на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (Прилог 2)**
- **Подрачни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (Прилог 3)**

Сите дополнителни информации и известувања за повикот може да се пронајдат на следниве интернет страници:

- [www.fao.org/in-action/mainstreaming-national-land-consolidation-programme/mk/](http://www.fao.org/in-action/mainstreaming-national-land-consolidation-programme/mk/)
- <http://www.mzsv.gov.mk/Events.aspx?IdRoot=1&IdLanguage=1&News=537>

Заинтересираните сопственици на земјиште може да ги контактираат горенаведените субјекти директно, по пошта, телефонски или преку е-пошта.





Проектот е финансиран од  
Европската Унија



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Проектот го спроведува  
ФАО

### **3 ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИТЕ ПОДРАЧЈА**

#### **Чекор 1. Отворање на изјавите за интерес**

Изјавите за интерес ќе се отвораат на 5 јули 2019 г. во просториите на проектот MAINLAND без присуство на јавноста.

#### **Чекор 2. Потврдување на интересот и подготвеноста на локалните заедници да учествуваат во процесот на консолидација на земјоделското земјиште**

По приемот на изјавите за интерес од групите заинтересирани сопственици на земјиште ќе се одржат средби со сопствениците на земјиште што изјавиле интерес.

Целта на овие состаноци е понатамошно утврдување на деталите и разјаснување на процесот на консолидација на земјиштето базиран на пристапот одоздола-нагоре (bottom-up approach).

Средбите со заинтересираните сопственици на земјиште ќе се одржуваат на ниво на село, со цел да се обезбедат дополнителни податоци за предложеното консолидационо подрачје (Прилог 4).

Контакт лицата ќе бидат поканети да ги организираат сите сопственици на земјиште кои изјавиле интерес да учествуваат на закажаните средби. Поголемо учество ќе биде охрабрено, а на овие средби можат да се придружат и други заинтересирани земјосопственици кои првично не се потпишале на Изјавата за интерес. За време на локалните средби ќе се пополнува и прашалникот од страна на проектот MAINLAND и Секторот на МЗШВ за консолидација на земјоделско земјиште, размена и идентификација на земјишни парцели.

Податоците што ќе се соберат за време на средбите ќе бидат понатаму верификувани според административните регистри.

#### **Чекор 3. Проверка на податоците**

Со цел да се обезбеди објективност и транспарентност на процесот на оценка согласно индикативните критериуми за избор, МЗШВ и проектот MAINLAND ќе ја проверат точноста на информациите дадени во прашалникот што ќе се пополнува за време на средбите со локалните заедници и во изјавите за интерес, со користење на официјалните извори на податоци.





Проектот е финансиран од  
Европската Унија



Проектот го спроведува  
ФАО

Следниве извори на податоци ќе се користат за проверка на доставените податоци:

Бр.	Критериум	Показател	Извор на податоци
1	Степен на фрагментираност во предложеното консолидационо подрачје	Број на земјишни парцели по сопственик	Агенција за катастар на недвижности
2	Особености на теренот и почвата	Наклонетост на теренот, разновидност на конфигурацијата на теренот и квалитетот на почвата	Систем за мапирање на почвите, Универзитет “Кирил и Методиј”
3	Процент на земјоделско земјиште упишано во Катастарот на недвижности	Земјишни парцели упишани во Катастарот на недвижности како процент од вкупното предложено консолидационо подрачје	Агенција за катастар на недвижности
4	Застапеност на повеќегодишни култури	Сразмер = површина под повеќегодишни култури / предложено консолидационо подрачје	Систем за идентификација на земјишни парцели
5	Присуство на недвижни објекти во предложеното консолидационо подрачје	Број на недвижни објекти и нивната вкупна површина	Агенција за катастар на недвижности Достапни ГИЦ податоци
6	Обработливо земјиште	Сразмер = површина на обработливо земјиште / предложено консолидационо подрачје	Систем за идентификација на земјишни парцели

#### Чекор 4. Рангирање

Изборната комисија, составена од тимот на MAINLAND и МЗШВ, на чело со Главниот технички советник на ФАО е надлежна за финалниот избор на консолидационите подрачја. Изборот ќе се изврши врз основа на рангирање на добиените изјави за интерес, во согласност со индикативните критериуми за избор наведени во подглавјето 1.6.

Најдобро рангираните дванаесет (12) Изјави на интерес со највисоки бодови ќе бидат избрани за започнување на проекти за консолидација на земјиште.

#### Чекор 5. Известување за резултатите од изборот

Заинтересираните сопственици на земјиште кои доставиле изјави за интерес ќе бидат официјално известени во писмена форма за резултатите од изборот.

Писмата со известувањата ќе им бидат испратени на контакт лицата за секоја од локалните заедници, наведени во Изјавите за интерес.





Проектот е финансиран од  
Европската Унија



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Проектот го спроведува  
ФАО

#### 4 ПРОВИЗОРНА ВРЕМЕНСКА РАМКА

Активност	Провизорна временска рамка
Рок за доставување на изјавите за интерес	1 јули 2019
Отворање на изјавите за интерес	5 јули 2019
Потврдување на интересот и подготвеност на локалните заедници да учествуваат во процесот на консолидација на земјиштето	8 – 18 јули 2019
Проверка на податоците	19 – 23 јули 2019
Избор на консолидациони подрачја	24 – 26 јули 2019
Известување за резултатите од изборот	31 јули 2019





Проектот е финансиран од  
Европската Унија



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Проектот го спроведува  
ФАО

## **ПРИЛОГ 1. ИЗЈАВА ЗА ИНТЕРЕС ЗА УЧЕСТВО ВО КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ**

### **ИЗЈАВА ЗА ИНТЕРЕС ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТ ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ**

**1. Предлог консолидационата област припаѓа на селото (селата):**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**2. Опис на предложената област за консолидација (во рамките на КО, просторно  
позиционирање во однос на населеното место, наклонот/конфигурацијата на теренот, итн)**

---

---

---

---

**3. Видови на најчестите земјоделски производи (во проценти од вкупната површина - груба  
проценка на ниво на населено место)**

---

---

---

---





Проектот е финансиран од  
Европската Унија



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Проектот го спроведува  
ФАО

**Лица за контакт:**

**Контакт 1`:**

Име: \_\_\_\_\_

Презиме: \_\_\_\_\_

Тел. бр.: \_\_\_\_\_

**Контакт 2`:**

Име: \_\_\_\_\_

Презиме: \_\_\_\_\_

Тел. бр.: \_\_\_\_\_





Проектот е финансиран од  
Европската Унија



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Проектот го спроведува  
ФАО

### Листа на сопственици заинтересирани за консолидација на земјиште

(листата може да се прошири со додавање на редови, според бројот на заинтересирани сопственици)

Бр.	Име и презиме	Адреса на живеење	Катастарска општина каде се наоѓа земјоделското земјиште	Имотен лист бр.	Потпис
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					





Проектот е финансиран од  
Европската Унија



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Проектот го спроведува  
ФАО

## ПРИЛОГ 2. КОНТАКТ ЛИСТА НА ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ НА МЗШВ

Бр.	МЗШВ ПЕ	Име и презиме	Мобилен тел.	Фиксен тел.	Адреса	E-mail
1	Берово	Гоце Милошевски	072/204-514	033/470-081	Ул. Димитар Влахов бр.10	<a href="mailto:pe.berovo@mzsv.gov.mk">pe.berovo@mzsv.gov.mk</a>
2	Битола	Методија Илиевски	070/370-812	047/237-419	Бул. 1 Мај бб	<a href="mailto:pe.bitola@mzsv.gov.mk">pe.bitola@mzsv.gov.mk</a>
3	Боговиње	Басри Ферати	072/685-017		општина Боговиње	<a href="mailto:pe.bogovinje@mzsv.gov.mk">pe.bogovinje@mzsv.gov.mk</a>
4	Валандово	Васко Камчев	071/388-743	034/381-752	Ул . 4 Јули бр.1	<a href="mailto:pe.valandovo@mzsv.gov.mk">pe.valandovo@mzsv.gov.mk</a>
5	Велес	Зоран Наковски	070/390-328	043/231-931	Ул. Панко Брашнар бр.1	<a href="mailto:pe.veles@mzsv.gov.mk">pe.veles@mzsv.gov.mk</a>
6	Виница	Ацо Анастасов	070/403-869	033/361-319	Ул. Бел камен бр.13	<a href="mailto:pe.vinica@mzsv.gov.mk">pe.vinica@mzsv.gov.mk</a>
7	Врапчиште	Гзим Хода	071/764-599		с.Неготино, општина Врапчиште	<a href="mailto:pe.vrapciste@mzsv.gov.mk">pe.vrapciste@mzsv.gov.mk</a>
8	Вевчани	Татјана Дуцкиноска	071/304-984		општина Вевчани	<a href="mailto:pe.vevcani@mzsv.gov.mk">pe.vevcani@mzsv.gov.mk</a>
9	Гази Баба	Горан Трневски	070/409-946	3226-414	Бул. Александар Македонски бб	<a href="mailto:pe.gazibaba@mzsv.gov.mk">pe.gazibaba@mzsv.gov.mk</a>
10	Гевгелија	Дејан Маркудов	070/410-947	034/213-708	Ул. Борис Карапузов бб	<a href="mailto:pe.gevgelija@mzsv.gov.mk">pe.gevgelija@mzsv.gov.mk</a>
11	Гостивар	Али Елези	070/622-019	042/214-464	Бул. Браќа Гиновски бб	<a href="mailto:pe.gostivar@mzsv.gov.mk">pe.gostivar@mzsv.gov.mk</a>
12	Дебар	Арбен Муладаути	071/367-459	046/832-134	Ул. 8 Септември бб	<a href="mailto:pe.debar@mzsv.gov.mk">pe.debar@mzsv.gov.mk</a>
13	Делчево	Илче Каранфиловски	070/410-954	033/413-282	Ул. Солунска бб	<a href="mailto:pe.delcevo@mzsv.gov.mk">pe.delcevo@mzsv.gov.mk</a>
14	Демир Хисар	Зоран Младеновски	070/403-786	047/276-329	Ул.Маршал Тито бб	<a href="mailto:pe.demirhisar@mzsv.gov.mk">pe.demirhisar@mzsv.gov.mk</a>
15	Кавадарци	Митко Керов	070/410-962	043/415-188	Ул. Блажо Алексов бб (поранешна зграда на катастар)	<a href="mailto:pe.kavadarci@mzsv.gov.mk">pe.kavadarci@mzsv.gov.mk</a>
16	Карпош	Сашо Леонидов	070/403-857	02/3065-771	Ул. Аминта III бр. 2	<a href="mailto:pe.karpos@mzsv.gov.mk">pe.karpos@mzsv.gov.mk</a>
17	Кисела Вода	Боро Каевски	070/410-434	02/2779-199	Ул. Борис Трајковски бб (барака9)	<a href="mailto:pe.kiselavoda@mzsv.gov.mk">pe.kiselavoda@mzsv.gov.mk</a>
18	Кичево	Снежана Софрониевска	071/367-414	045/225-175	Ул. Борис Кидрич бр.1	<a href="mailto:pe.kicevo@mzsv.gov.mk">pe.kicevo@mzsv.gov.mk</a>
19	Кочани	Горанчо Миладинов	070/410-961	033/272-124	Ул. ВМРО бр.21	<a href="mailto:pe.kocani@mzsv.gov.mk">pe.kocani@mzsv.gov.mk</a>
20	Кратово	Љубе Цветанов	078/405-158	031/482-699	Ул. Маршал Тито бб	<a href="mailto:pe.kratovo@mzsv.gov.mk">pe.kratovo@mzsv.gov.mk</a>
21	Крива Паланка	Ивица Бојковски	070/410-433	031/376-606	Ул. Св.Јоаким Осоговски бр.175	<a href="mailto:pe.krivapalanca@mzsv.gov.mk">pe.krivapalanca@mzsv.gov.mk</a>
22	Крушево	Славица Стефановска	070/403-850	048/477-359	Ул. Никола Ѓурковиќ бб	<a href="mailto:pe.krusevo@mzsv.gov.mk">pe.krusevo@mzsv.gov.mk</a>
23	Кривогаштани	Коста Дурланов	070/403-862		Општина Кривогаштани	<a href="mailto:pe.krivogastani@mzsv.gov.mk">pe.krivogastani@mzsv.gov.mk</a>
24	Куманово	Насер Даути	070/403-849	031/426-727	Ул. 11 Октомври бб	<a href="mailto:pe.kumanovo@mzsv.gov.mk">pe.kumanovo@mzsv.gov.mk</a>
25	Македонски Брод	Адријана Лаброска	070/403-846	045/274-770	Ул. 7 Септември бр.4	<a href="mailto:pe.makedonskibrod@mzsv.gov.mk">pe.makedonskibrod@mzsv.gov.mk</a>
26	Неготино	Минов Сашко	070/390-116	043/365-299	Ул. Ацо Аџилов бб	<a href="mailto:pe.negotino@mzsv.gov.mk">pe.negotino@mzsv.gov.mk</a>
27	Охрид	Сашо Суклоски	070/410-952	046/262-476	Ул. Димитар Влахов бр.57	<a href="mailto:pe.ohrid@mzsv.gov.mk">pe.ohrid@mzsv.gov.mk</a>
28	Пехчево	Елеонора Димитров	071/703-488	033/441-404	Ул.Маршал Тито бб	<a href="mailto:pe.pehcevo@mzsv.gov.mk">pe.pehcevo@mzsv.gov.mk</a>
29	Прилеп	Зоран Пачешкоски	078/694-847	048/422-571	Ул. Питу Гули бр.2	<a href="mailto:pe.prilep@mzsv.gov.mk">pe.prilep@mzsv.gov.mk</a>
30	Пробиштип	Кузев Дарко	078/230-668	032/483-124	Ул. Јаким Стојковски бр.1	<a href="mailto:pe.probitip@mzsv.gov.mk">pe.probitip@mzsv.gov.mk</a>
31	Радовиш	Стојан Ангелов	070/410-948	032/635-605	Бул. Александар Македонски бб	<a href="mailto:pe.radovis@mzsv.gov.mk">pe.radovis@mzsv.gov.mk</a>
32	Ресен	Игор Ивановски	070/390-128	047/451-467	Ул. "Цар Самоил" бб	<a href="mailto:pe.resen@mzsv.gov.mk">pe.resen@mzsv.gov.mk</a>
33	Свети Николе	Дејан Гичев	070/390-184	032/443-640	Ул. Плоштад Илинден бб	<a href="mailto:pe.svetinikole@mzsv.gov.mk">pe.svetinikole@mzsv.gov.mk</a>
34	Струга	Ариета Велиу	071/322-107	046/786-433	ул.Маршал Тито бр.54	<a href="mailto:pe.struga@mzsv.gov.mk">pe.struga@mzsv.gov.mk</a>
35	Струмица	Васил Коцев	070/410-431	034/346-290	Ул. Љуба Брашнарска бр.5	<a href="mailto:pe.strumica@mzsv.gov.mk">pe.strumica@mzsv.gov.mk</a>
36	Тетово	Африм Сејрани	070/409-934	044/338-873	Ул. Дервиш Цара бр.68	<a href="mailto:pe.tetovo@mzsv.gov.mk">pe.tetovo@mzsv.gov.mk</a>
37	Чаир	Младен Колариќ	070/403-859	02/2612-783	Ул. Босна и Херцеговина (барака 19 соба 14)	<a href="mailto:pe.cair@mzsv.gov.mk">pe.cair@mzsv.gov.mk</a>
38	Штип	Павел Иванов	070/410-946	032/385-071	Ул. Генерал Михајло Апостолски бб	<a href="mailto:pe.stip@mzsv.gov.mk">pe.stip@mzsv.gov.mk</a>





Проектот е финансиран од  
Европската Унија



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Проектот го спроведува  
ФАО

### ПРИЛОГ 3. КОНТАКТ ЛИСТА НА ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ НА АПРЗ

Бр.	АПРЗ РЕ	Име и презиме	Мобилен тел.	Адреса	E-mail
1.	Дирекција	Златко Сирета	072 252 431	Кл. Охридски бб, Пелагонка II-5/3 7000 Битола	<a href="mailto:aprzdirekcija@agencija.gov.mk">aprzdirekcija@agencija.gov.mk</a>
2.	РЕ Скопје	Владимир Георгиев	072 262 623	III Македонска Бригада бр. 10, Скопје	<a href="mailto:aprzciskopje@agencija.gov.mk">aprzciskopje@agencija.gov.mk</a>
3.	РЕ Тетово	Петре Петрески	072 244 481	29-ти Ноември бб, Тетово	<a href="mailto:aprzrcetovo@agencija.gov.mk">aprzrcetovo@agencija.gov.mk</a>
4.	РЕ Гостивар	Јелица Бешлиќ	070 409-096	Беличица бр.123, Гостивар	<a href="mailto:aprzregostivar@agencija.gov.mk">aprzregostivar@agencija.gov.mk</a>
5.	РЕ Куманово	Џабир Рамадани	070 409 110	Братство и единство бр.28, Куманово	<a href="mailto:aprzrckumanovo@agencija.gov.mk">aprzrckumanovo@agencija.gov.mk</a>
6.	РЕ Св. Николе	Јорданче Петков	070 409 114	Ленинова бб, Свети Николе	<a href="mailto:aprzresvnikole@agencija.gov.mk">aprzresvnikole@agencija.gov.mk</a>
7.	РЕ Велес	Стефан Ечев	072 244 470	Панко Брашнаров бр.1, Велес	<a href="mailto:aprzrevels@agencija.gov.mk">aprzrevels@agencija.gov.mk</a>
8.	РЕ Битола	Мирјана Милинг	070 409 005	Новачки пат бб, Битола	<a href="mailto:aprzrcbitola@agencija.gov.mk">aprzrcbitola@agencija.gov.mk</a>
9.	РЕ Прилеп	Горанчо Томевски	070 409 081	Ленин бр.127, Прилеп	<a href="mailto:aprzreprilep@agencija.gov.mk">aprzreprilep@agencija.gov.mk</a>
10.	РЕ Ресен	Горан Стефаноски	070 409 075	Борис Кидрич бб, Ресен	<a href="mailto:aprzreresen@agencija.gov.mk">aprzreresen@agencija.gov.mk</a>
11.	РЕ Охрид	Биљана Ѓорческа	070 409 064	Димитар Влахов бр.60, Охрид	<a href="mailto:aprzreohrid@agencija.gov.mk">aprzreohrid@agencija.gov.mk</a>
12.	РЕ Струга	Слаѓана Калаџиеска Бебекоска	070 409 073	Градски Пазар бб, Струга	<a href="mailto:aprzrestruga@agencija.gov.mk">aprzrestruga@agencija.gov.mk</a>
13.	РЕ Кавадарци	Драганчо Николов	070 409 076	Партизанска бб, Кавадарци	<a href="mailto:aprzrekavadarci@agencija.gov.mk">aprzrekavadarci@agencija.gov.mk</a>
14.	РЕ Неготино	Ѓорги Ајтов	070 409 043	Маршал Тито бб, Неготино	<a href="mailto:aprzrenegotino@agencija.gov.mk">aprzrenegotino@agencija.gov.mk</a>
15.	РЕ Струмица	Танкица Смиланова	070 409 103	Ленинова бб, Струмица	<a href="mailto:aprzrcstrumica@agencija.gov.mk">aprzrcstrumica@agencija.gov.mk</a>
16.	РЕ Гевгелија	Тони Мушанов	070 409 124	Индустриска бр.1, Гевгелија	<a href="mailto:aprzregevgelija@agencija.gov.mk">aprzregevgelija@agencija.gov.mk</a>
17.	РЕ Штип	Мите Николовски	070 409 019	Железничка бр. 7-а, Штип	<a href="mailto:aprzrcstip@agencija.gov.mk">aprzrcstip@agencija.gov.mk</a>
18.	РЕ Кочани	Валентин Захаријев	070 409 143	Никола Карев бб, Кочани	<a href="mailto:aprzrekocani@agencija.gov.mk">aprzrekocani@agencija.gov.mk</a>
19.	РЕ Веница	Ванчо Захаријев	070 409 053	Браќа Миладиновци бб, Веница	<a href="mailto:aprzrevinica@agencija.gov.mk">aprzrevinica@agencija.gov.mk</a>
20.	РЕ Кичево	Лупче Данилоски	070 409 102	Мирко Милески бр.4, Кичево	<a href="mailto:aprzrekicevo@agencija.gov.mk">aprzrekicevo@agencija.gov.mk</a>





## ПРИЛОГ 4. ПРАШАЛНИК ЗА СОБИРАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ОД ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Големина на предложеното консолидационо подрачје (ha): \_\_\_\_\_
2. Сразмер помеѓу приватно и државно земјиште во рамките на предложеното консолидационо подрачје (%):
  - a. Приватна сопственост \_\_\_\_\_
  - b. Државна сопственост \_\_\_\_\_
3. Број на земјишни парцели во рамките на предложеното консолидационо подрачје \_\_\_\_\_
4. Број на сопственици на земјиште заинтересирани за консолидација на земјиште \_\_\_\_\_
5. Опис на предложеното консолидационо подрачје (назив на областа, географски особености и сл.) \_\_\_\_\_
6. Присуство на објекти во рамките на предложеното консолидационо подрачје:

Вид	Број на објекти	Вкупна површина под објектите
Стакленици		
Пластеници		
Објекти од траен карактер (број на објекти, опис, вкупна површина под објектите)		

### 7. Опис на инфраструктурата во рамките на предложеното консолидационо подрачје:

Постоење на рурални патишта	
Систем(и) за наводнување	
Систем(и) за одводнување	

### Прашања што треба да ги пополни МЗШВ:

- a) Процент на парцели земјоделско земјиште упишано во Катастарот на недвижности (извор – Агенција за Катастар на недвижности) \_\_\_\_\_
- b) Застапеност на повеќегодишни култури (извор – ЛПИС) \_\_\_\_\_

